



ВИЗА ЗА БАРАЊЕ РАБОТНО МЕСТО ВО ГЕРМАНИЈА

Термини можат да се закажат само онлајн преку нашата веб-страница. Барањето се поднесува само лично. Таксата за апликацијата изнесува 75.- евра. Сите документи треба да се достават во оригинал и 2 копии.

Оваа виза им овозможува на заинтересираните **стручни лица** од трети земји, кои имаат **завршено високо образование** за максимум 6 месеци да отпатуваат во Германија со цел на лице место да најдат соодветно работно место според нивната квалификација. **Општи информации за миграција на стручни лица можете да најдете на порталот за стручни лица www.make-it-in-germany.com.**

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи:

- **2 формулари**, читливо и целосно пополнети **на германски јазик** и **своерачно** потпишани (со латинични букви).
- **2 биометриски фотографии** од понов датум.
- **пасош** со **доволна важност**, во оригинал и 2 копии.
- **биографија (CV) на германски јазик**, за професионалната кариера, своерачно потпишана, во 2 примерока.
- **мотивационо писмо на германски јазик**, со податоци за планираниот престој за барање работно место (бранша, област, регион, времетраење на престојот/сместување и сл.), своерачно потпишано, во 2 примерока.
- **доказ за финансирање на престојот** во Германија (гарантно писмо или сопствени финансиски средства докажани преку извод од банка), во оригинал и 2 копии.
- **свидетелства, дипломи** за завршено образование, во оригинал и 2 копии и превод на германски јазик во 2 примерока.
- **доказ од датотеката АНАБИН** дека Вашето образование стекнато во странство е признато и може да се спореди со образованието во Германија, (www.anabin.kmk.org), во 2 копии.
- откако барањето се одлучи позитивно, пред да се издаде визата потребно е да приложите и **доказ за патничко здравствено осигурување**, доколку доказот претходно не сте го приложиле, во оригинал и 1 копија.

Ве молиме обрнете внимание:

Покрај наведените документи **во одредени случаи може да се побараат и дополнителни документи.**

Времетраењето на обработката по правило изнесува **3-4 работни дена.**

Stand: Februar 2019

Адреса:

ул. Леринска 59
1000 Скопје

работно време на визното одделение:

понеделник – петок: 08:00 – 11:00 часот
подигање на визи:
понеделник – четврток: 15:00 – 15:30 часот
петок: 12:00 – 12:30 часот

визно одделение:

закажување на термин:
факс:
е – пошта:
интернет:

00389-2-3093-801 (понеделник – четврток 14:00 – 15:30 часот)
www.skopje.diplo.de
00389-2-3093-888
visa@skopje.diplo.de
www.skopje.diplo.de